

TESLA ROADSTER



Фабриката "Tesla Motors" со седиште во Silicon Valley, ја најави продажбата на необичниот Tesla roadster за почетокот на 2007 година. Најспецифично за овој елегантен roadster, кој по малку потсетува на Porsche, но и на некои Lotus модели, е електричниот супер погон! Новиот електричен револуционерен мотор, тешкиот автомобил од 1.300 кг, од 0 до 100 километри забрзува само за 4 секунди! Оваа идентичност на перформансите, споредено со неговите топ конкуренти, се должи на ефикасните (електрични) 240 коњски сили. Автомобилот има автономија од 450км со едно полнење, а потоа, повторно, на штекер! Најавената и очекувана цена за овој електро убавец, кој ќе биде во продажба за околу 6 месеци, е околу 70.000 евра.

RENAULT NEPTA

Концептниот автомобил Renault Nepta ќе биде прикажан на Саемот во Париз како кабриолет четворосед со 313-киловатна верзија, со директно вбризгување на 3,5 литри, V6 машина од Нисан-Рено "фамилијата". Од 0 до 100 километри забрзува за 4,9 секунди, а максималната брзина не е спомнатата. Претставувајќи ги последните дизајнерски насоки на Renault, Nepta се појавува со брановидни странични панели, засилени со специјален анодизиран алуминиумски колор третман на долниот дел на школката, на браниците и на предните и задните спојлери. Предницата е едноставна, а сепак експресивна. Страничните врати се моторно придвижени,



но веројатно ќе бидат поедноставени во комерцијалната верзија и заменети со поконвенционални. Внатрешноста е комбинација на модерно и ретро, а командната табла е комбинација на аналогни и дигитални конусовидни дисплеи.

Секој од патниците може независно да си ја подесува климата лично за себе. Поставениот V6 бензинец од 3,5 литри е со директно вбризгување и е впрегнат со седумстепен автоматски менувач.

ФЛЕШ ВЕСТИ

АВТОМОБИЛ ПРОТИВ АЛКОХОЛИЗИРАНИ ВОЗАЧИ

Јапонскиот производител на автомобили "Nissan Motor" најави дека ќе произведе автомобил кој алкохолизирани возачи нема да можат да го возат, соопшти компанијата. Автомобилот ќе биде опремен со детектор за проверка на нивото на алкохол во крвта, кој ќе се наоѓа покрај седиштата и во кој возачот ќе мора да дувне пред да го активира возилото. Во првите шест месеци од годинава во Јапонија е регистриран пораст од 13 отсто на сообраќајни незгоди, во кои имало загинати, а ги предизвикале возачи во алкохолизирана состојба.

PORSCHE CAYENNE НАЈМНОГУ СЕ КРАДЕ

Спортско рекреативниот автомобил Porsche Cayenne е автомобил кој во Германија најчесто се краде, покажале податоците на осигурителните компании во таа земја. Минатата година во Германија биле украдени 23.771 автомобил Porsche Cayenne, што е за 17 отсто помалку од лани. Според податоците на германското Здружение на осигурителни компании, на секои 1.000 осигурени автомобили минатата година биле украдени 0,7 автомобили. Стапката на зачестеност на кражбите била највисока кај Porsche Cayenne 4,5, па на 1.000 такви автомобили биле украдени 16,4. На второ место е спортско-рекреативното возило на германскиот производител BMW, моделот X5.

ЛУКСУЗНОСТ, МОЌ И АВАНТУРА



Вистинскиот "Jeep Commander" може да се најде во засилена верзија од онаа стандардната. Новата верзија со себе носи новитети, како во техничка смисла така и во однос на дизајнот на внатрешноста. Ако стандардниот модел има машина која произведува 218кС, "супер верзијата" располага со 262 кС, кои најдобро работат на само 4.000 вртежи во минута. Вистинското име на моделот кој заслужува внимание е "STARTECH Jeep Commander". Оваа верзија на SUV возилото може да постигне максимална брзина од одлични 198 километри на час. Што се однесува до дизајнот, на овој "теренец" му

се додадени некои детали кои придонесуваат појавата да биде уште позастрашувачка. Возилото кое има спортски карактеристики спуштено е за околу 30 милиметри, со што се овозможува повешто управување и, се разбира, ја зголемува безбедноста. Моторот има работна зафатнина од 3,0 литри, а бројот на цилиндри на овој "turbo diesel" мотор се бележи со "V6". Освен големата брзина, колосот се карактеризира и со одлична стартност затоа што од 0 до 100 км/ч забрзува за помалку од 9 секунди.

